

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола



**ПРЕЛИМИНАРЕН ПОВИК
за изразување интерес за мобилност во рамките на
ERASMUS+ Програмата
Академска 2017/2018**

Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2017 година во рамките на
Програмата Еразмус+,

УКЛО го објавува

**Повикот
за изразување прелиминарен интерес за учество во
мобилност во рамките на Е+ Програмата
Клучна акција 103: индивидуална мобилност за учење,
Високо образование:**

- мобилност на студентите за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)
- мобилност на академски кадар за настава (STA)

Времетраење на мобилноста

1. За студенти: еден семестар или една академска година (студентите може да реализираат мобилност од вкупно 12 месеци по циклус)
2. За кадри: пет работни денови со минимум осум часови настава

За академската 2017/2018, мобилноста ќе се реализира во периодот од 01/06/2017 до 30/09/2018.

Врз основа на потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерски институции од програмските земји, право на пријавување имаат:

- редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на мобилноста), втор или трет циклус, за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот
- академски кадри во редовен работен однос на УКЛО.

Студентите и кадрите се пријавуваат на мобилност исклучиво врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции.

Постапка за прелиминарното пријавување

- Студентите заинтересирани за мобилност во соработка со Еразмус+ координаторот должни се да ги проучат и споредат студиските програми на матичниот и странскиот универзитет и да се договорот за предметите што би можеле да ги слушаат и полагаат на странскиот универзитет. Прелиминарниот интерес се изразува преку пополнување ПРЕЛИМИНАРНА ПРИЈАВА ЗА СТУДЕНТИ (прилог)
- Академските кадри заинтересирани за мобилност, исто така треба да го информираат Еразмус+ координаторот. Прелиминарниот интерес се изразува преку пополнување ПРЕЛИМИНАРНА ПРИЈАВА ЗА АКАДЕМСКИ КАДАР (прилог)

Собраните прелиминарни пријави факултетските координатори треба да ги достават во Канцеларијата за меѓународна соработка најдоцна до **20 јануари 2017**, а прелиминарниот интерес ќе ни послужи за поуспешно пополнување на Апликацијата за учество на УКЛО во Клучната акција КА103, со краен рок за приложување во Националната агенција **2 февруари 2017**.

По одобрувањето на Апликацијата, УКЛО ќе објави дефинитивен повик во согласност со конкретните месеци за студентска мобилност и конкретните бројки за академска мобилност, кога од кандидатите ќе се побара да поднесат комплетен пакет за аплицирање.

Канцеларија за меѓународна соработка
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

ПРЕЛИМИНАРНА ПРИЈАВА

ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ ВО РАМКИТЕ НА ЕРАЗМУС+

Име и презиме на студентот	
Датум и место на раѓање	
Државјанство	
Адреса на постојано живеење	
Адреса на привремено живеење	
Телефон	
Електронска пошта	
Единица на Универзитетот	
Студиска програма	
Запишана година/семестар и вкупен број ЕКТС кредити	
Институција домаќин	
Во (држава)	
Студиска програма/оддел/факултет	
Време на реализација на размената и вид (студирање/стажирање)	
Дополнителни информации	

Датум:

Потпис на студентот:
